

СКОПЈЕ 1**СКОПЈЕ 2****ОХРИД****КУМАНОВО**

УЛ. НИКОЛА ВАПЦАРОВ
БР. 22 СКОПЈЕ,
Р. МАКЕДОНИЈА

+3892 3238 081
+389 2 3216 035



+389 2 3238 083



FIBULA@T.MK

УЛ. МАКЕДОНИЈА 21
СКОПЈЕ,
Р. МАКЕДОНИЈА

+3892 3116 865
+3892 3216 391

+ 3892 3216 392

FIBULA2@T.MK

УЛ. МАКЕДОНСКИ
ПРОСВЕТИТЕЛИ БР. 14А
ОХРИД, Р. МАКЕДОНИЈА

+389 46 250 745

+389 46 250 743

FIBULAOHRID@T.MK

УЛ. III МАКЕДОНСКА
УДАРНА БРИГАДА БР. 52,
КУМАНОВО, Р. МАКЕДОНИЈА

+389 31 420 220

+389 31 420 402

FIBULAKUMANOVO
@T.MK



FIBULA
AIR Travel Agency

ЛИЦЕНЦА А
WWW.FIBULA.COM.MK

Potidea Golden Beach 3* – Неа Потидеа, Касандра www.coralblue.gr/en/home/

Хотелот се наоѓа на почеток на првиот крак во Неа Потидеа на само 300км од Скопје и на само 45км од Солун. Во склоп на самиот хотел има ресторан, базен, бар на базенот. Собите во хотелот се опремени со телевизор и клима. Оддалеченост од плажа е неполни 2 минути. Хотелот се состои од две згради една позади друга. Во АНЕКС 1 (зграда кај базенот и ресторанот) на располагање се само 1/2 двокреветни соби и 1/2+1 двокреветна соба со помошен кревет. Во АНЕКС 2 на располагање се трокреветни и четворокреветни соби (трето и четврто легло се помошни кревети со стандардни димензии). Дополнителниот кревет е на расклопување, од дрвена или метална конструкција, што може значајно да влијае на просторот и комодитетот во Вашата соба.

Сместувањето во собите е после 14:00 часот (локално време), а напуштањето на собите е во 10:00 часот.

Услуга во Хотелот AI (се вклучено) е согласно категоризација на хотелот од 3*

Во услугата All inclusive е вклучено (шведска маса)

Појадок 07,30-10,00 часот

Ручек 13,00-1430 часот


Кафе пауза 15,30-17,00 часот

Вечера 19,00-21,00 часот

Бар на базен 11,00-22,00 часот

Пијалоци безалкохолни: локални газирани и негазирани пијалоци, вода од филтер чешма, кафе, чај

Алкохолни пијалоци: вино, пиво, узо - локални



Термин	Услуга	Стандардна соба
Цена по лице за 7 ноќевања - All inclusive		
28.05-04.06.2017	7 All inclusive	159 €
04.06-11.06.2017	7 All inclusive	179 €
11.06-18.06.2017	7 All inclusive	219 €
18.06-25.06.2017	7 All inclusive	239 €
25.06-02.07.2017	7 All inclusive	259 €
02.07-09.07.2017	7 All inclusive	279 €
09.07-16.07.2017	7 All inclusive	299 €
16.07-23.07.2017	7 All inclusive	319 €
23.07-30.07.2017	7 All inclusive	329 €
30.07-06.08.2017	7 All inclusive	339 €
06.08-13.08.2017	7 All inclusive	339 €
13.08-20.08.2017	7 All inclusive	329 €
20.08-27.08.2017	7 All inclusive	319 €
27.08-03.09.2017	7 All inclusive	289 €
03.09-10.09.2017	7 All inclusive	229 €
10.09-17.09.2017	7 All inclusive	179 €
17.09-24.09.2017	7 All inclusive	159 €

Едно дете до 11,99 години БЕСПЛАТНО

Цената вклучува:

- 7 ноќевања со појадок, ручек и вечера
- Едно дете до 11,99 години - БЕСПЛАТНО;
- Интернет во лоби на хотелот

Доплати:

- Трет возрасен на дополнително легло плаќа 20€ на ноќ;
- Второ и трето дете од 0-11,99 години плаќаат 10€ на ноќ;
- Клима уред и интернет е со доплата на рецепција
- За уплатени два аранжмани 7+7 ноќи добивате 10% попуст на вториот термин

Доплата за превоз Македонија-Грција-Македонија:

- Скопје 35€
- Велес 35 €
- Штип 40€
- Радовиш 40€
- Струмица 40€
- Неготино 35€
- Удово 35€
- Граничен премин 35€
- Битола 30€
- Прилеп 30€
- Струга 35€
- Охрид 35€
- Кичево 35€
- Ресен 30€

Деца од 2 до 11,99 години: Попуст 10 € од редовната цена. Деца до 1,99 години бесплатно

Сите цени се изразена во евра, за уплата во денарска
Противвредност по курс 1 еур = 62 мкд